

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 104 Год. LXVI

Вторник, 3 август 2010

Цена на овој број е 90 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1996. Одлука за избор на претседател и заменик-претседател на Комисијата за верификација на фактите.....	1	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
1997. Одлука за именување на член на Советот на Народната банка на Република Македонија од редот на вицегубернерите.	2	8. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Одлуката на Советот на ЕУ 2009/969/ЗНБП од 15 декември 2009 година за продолжување на рестриктивните мерки против одредени официјални личности од Белорусија предвидени со Заедничката позиција 2006/276/ЗНБП и за укинување на Заедничката позиција 2009/314/ЗНБП.....	1
1998. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.....	2	Огласен дел.....	1-24
1999. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности.....	2		
2000. Решение од Агенција за супервизија на осигурување.....	2		
2001. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	3		

### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1996.

Врз основа на членот 16-а од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 64/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2010 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ

I. За претседател на Комисијата за верификација на фактите се избира Томе Ациев, член на Комисијата за верификација на фактите.

II. За заменик-претседател на Комисијата за верификација на фактите се избира Агим Мехмети член на Комисијата за верификација на фактите.

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука претседателот на Комисијата за верификација на фактите Јанаке Витановски и заменик-претседателот Шпенди Винца, избрани со Одлуката за избор на претседател и заменик-претседател на Комисијата за верификација на фактите („Службен весник на Република Македонија“ број 16/10), престануваат да ја вршат функцијата претседател и заменик-претседател. Јанаке Витановски и Шпенди Винца продолжуваат да ја вршат функцијата членови на оваа Комисија.

IV. Оваа одлука влегува во сила на 26 август 2010 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3405/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**1997.**

Врз основа на членот 72 став 5 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА ВИЦЕГУВЕРНЕРИТЕ

1. За член на Советот на Народната банка на Република Македонија од редот на вицегувернерите се именува Димитар Богов, вицегувернер на Народната банка на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3406/1  
31 јули 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

**1998.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Добри Дол - Општина Врпчиште.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Добри Дол, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11830/1  
28 јули 2010 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

**1999.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

#### ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Страјане - Општина Гостивар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Страјане, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-11831/1  
28 јули 2010 година  
Скопје

Директор,  
**Љупчо Георгиевски, с.р.**

#### АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

**2000.**

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со член 145 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009 и 67/2010), Советот на експерти донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурителното брокерско друштво МАКОИЛ БРОКЕР АД Скопје со седиште на бул. „Србија“ бб, Скопје при што како основач се јавува:

- Друштвото за производство, трговија и услуги МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова решение, за вршење на осигурително брокерски работи, потребно е да вработи најмалку двајца осигурителни брокери.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двеста педесет илјади евра) или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра).

5. Уписот во трговскиот регистар да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

Бр. 09-915/4  
13 јули 2010 година  
Скопје

Совет на експерти  
Претседател,  
д-р **Климе Попоски**, с.р.

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 2001.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 03.08.2010 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

##### Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 31,311 до 32,739
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 31,711
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 31,289
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 26,550

##### Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 68,50 до 70,00
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 56,50
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 45,50
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 32,851

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	68,00	67,50	67,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	69,50	69,00	68,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	56,00	55,50	55,00
Е П-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	45,00	44,50	44,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

##### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040

г) Мазут  
- М-1 НС ден/кг  
до 0,050

б) Дизел гориво  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ден/лит  
до 12,140

#### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит  
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890  
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит  
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг  
- М-1 НС до 0,740

#### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит  
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,069  
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,913

в) Масло за горење ден/лит  
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг  
- М-1 НС до 0,100

#### Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 04.08.2010 година.

Бр. 02-1362/1  
3 август 2010 година  
Скопје

Заменик претседател,  
Рухи Бакију, с.р.



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

